



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник на општина Чашка Излегува по потреба	Број 7 година XV 11.07.2011 година	БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
--	--	-----------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за проширување на средства во буџетот на Општина Чашка за 2011 година

Се објавува Одлука за проширување на средства во буџетот на Општина Чашка за 2011 година, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 30.06.2011

Бр.08-765/4
30.06.2011 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002 година) ,а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр. 64/05, 4/08), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 30.06.2011 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За проширување на средствата во Буџетот на Општина Чашка за 2011 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средства во Општина Чашка за 2011 година и тоа на следниот начин :

Се зголемуваат приходите на следните потставки :

733137 НАДОМЕСТ ЗА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ -ПОВРШИНА

Буџет	Самофин.	Донации	Дотации	Кредит
156.000	0	0	0	0
156.000	0	0	0	0

И се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки :

Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

464910 Плаќање по судски решенија

156.000	0	0	0	0
156.000	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Чашка и станува составен дел на Буџетот на општината за 2011 година.

Бр. _____
Чашка

Претседател на Советот на Општината
Општина Чашка
Рамадан Амзов

Бр.07-765/3
30.06.2011 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност за оттуѓување (продажба) на движни ствари сопственост на Општина Чашка

Се објавува одлука за давање согласност за оттуѓување (продажба) на движни ствари сопственост на Општина Чашка, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 30.06.2011 година.

Бр.08-765/12
30.06.2011 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на РМ „ бр.05/02), и член 5, 32 и 61 од законот за користење и располагање со ствари на државни органи (Службен весник на РМ бр. 08/05, 150/07, и 35/2011), Советот на Општина Чашка на седницата на 30.06.2011 година донесе,

ОДЛУКА

За давање согласност за оттуѓување (продажба) на движни ствари сопственост на Општина Чашка

Член 1

Се дава согласност за оттуѓување (продажба) на следните движни ствари сопственост на Општина Чашка :

- Патничко моторно возило, Марка - LADA , Тип - NIVA 21213 TNG, со број на шасија - ХТА212130Х1432685, со број на мотор - 5813728, година на производство - 1999, сила на моторот 58, работна зафатнина на моторот - 1690, маса на празно возило - 1295, со места за седење 1+3, LIMUZINA PATNICKO, боја на каросерија - 01 BELA, со регистарски таблаци VE - 690 - BB,

запишана на имателот Општина Чашка ул. Илинденска бр.8 Населба Чашка со ЕМБ 0000006008488 и

- Патничко моторно возило, Марка - FIAT, Тип UNO 1.7D, со број на шасија - ZFA146A0000064321, година на производство - 1996, сила на моторот - 37, работна зафатнина на моторот - 1108, со места за седење 1+4, LIMUZINA PATNICKO, боја на каросеријата - SREBRENA.

Член 2

Оттуѓувањето да се спроведе по пат на усно јавно наддавање, согласно Законот за користење и располагање на ствари на државни органи (Службен весник на РМ бр.08/05,150/07 и 35/2011), по претходно утврдена почетна пазарна вредност на недвижноста поединечно.

Член 3

Постапката за јавно наддавање ќе ја спроведе Комисија формирана од страна на Градоначалникот на Општина Чашка.

Член 4

Оваа одлука за давање согласност влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавување во Службен Гласник на Општина Чашка.

Бр.07-765/11
30.06.2011 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање на Согласност на Одлуката за изменување и дополнување на цените од Ценовникот на комуналните услуги на ЈПКД „ Тополка “ Чашка

Се објавува Одлука за давање Согласност на Одлуката за изменување и дополнување на цените од Ценовникот на комуналните услуги на ЈПКД „Тополка “ Чашка, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 30.06.2011 година.

Бр.08-765/14
30.06.2011 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Враз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 24 став 1 точка 15 од Статутот на Општина Чашка и член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија (Службен Весник на РМ бр.38/96,22/07,83/09), Советот на Општина Чашка на седницата на 30.06.2011 донесе,

ОДЛУКА

За давање Согласност на Одлуката за изменување и дополнување на цените од Ценовникот на комуналните услуги на ЈПКД „ Тополка “ Чашка.

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на цените од Ценовникот на комуналните услуги на ЈПКД „ Тополака “ Чашка 0201-74/1 од 22.06.2011 година, донесена од Управниот Одбор на ЈПКД „ Тополка “ Чашка.

Член 2

Се изменуваат и дополнуваат цените на комуналните услуги од Ценовникот на комуналните услуги на Јавното претпријатие за комунални дејности „ Тополка“ Чашка бр. 0201-109/1,2 од 15.10.2010 година и бр.0202-9/1 од 27.01.2011 година, кои се сосостојат во следното :

- Во Дел 1 од Ценовникот на комуналните услуги на ЈПКД „ Тополка “ Чашка, по точката под реден број 13, се додава точка под реден број 13-А, која гласи:

Реден број	Вид на комунална услуга	Един/кол.	Цена (ден)
13-А	Надомест за издавање на одобрение за погреб	погреб	150,00

Член 3

Оваа Согласност стапува во сила во рок од 8 (Осум) дена од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Чашка.

Бр.07-765/13
30.06.2011 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за управување со комуналниот цврст и друг вид неопасен отпад во населените места Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште и Горно Врановци – Општина Чашка

Се објавува Одлука за управување со комуналниот цврст и друг вид неопасен отпад во населените места Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште и Горно Врановци – Општина Чашка, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 30.06.2011 година.

Бр.08-765/16
30.06.2011 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), а во согласност со член 19 од Законот за Јавните претпријатија (Службен Весник на РМ бр.38/96, 22/07, 83/09), член 14, 27, 28, и 29 од Законот за комунални дејности (Службен весник на РМ бр. 45/97, 23/99, 45/02, 16/04, и 05/09) и член 26, 27,43 и 46 од Законот за управување со отпад (Службен весник на РМ бр.68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), Советот на Општина Чашка на седницата на 30.06.2011 година донесе,

ОДЛУКА

За управување со комуналниот цврст и друг вид неопасен отпад во населените места Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште и Горно Врановци – Општина Чашка

Член 1

Со оваа Одлука се дозволува управување на комуналниот цврст и друг вид неопасен отпад во населените места Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште и Горно Врановци – Општина Чашка од страна на давателот на комунални услуги ЈПКД „ Тополка“ од Чашка.

Член 2

Предмет на управување е комуналниот цврст и друг вид неопасен отпад што корисниците на комуналните услуги го создаваат или поседуваат домаќинства, како и отпадот при вршење на комерцијални, индустриски, занаетчиски,услужни и производствени дејности и процеси во населените

